

Службен весник

на Република Македонија

Број 140

22 септември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4348. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Националната установа Музеј на Македонија – Скопје.....	2	4354. Правилник за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценцата, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценцата, како и формата и содржината на образецот на лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.....	5
4349. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното обвинителство на Република Македонија.....	2	4355. Одлука за разрешување на генерален секретар на Државната изборна комисија.....	8
4350. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – воровник на локалитетот “Превалец”, општина Велес.....	3	4356. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	8
4351. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Јегуновце.....	4	4357. Правилник за интероперабилност на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите (приемник за двб-т).....	8
4352. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД-Скопје.....	4	4358. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	9
4353. Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2014/2015 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.....	4	4359. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.	10
		4360. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец септември од 2014 година.....	11

4361. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **11**

4362. **Решение** за измена и дополнување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **12**
Огласен дел..... **1-68**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4348.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје му престанува користењето на дел од недвижна ствар – деловен простор со површина од 40 м², кој се наоѓа во објект зграда бр.1 влез 1, кат приземје, со адреса на ул. 11-ти Октомври, на Катастарска Парцела бр.13825/6, Катастарска Општина Центар 1, запишан во Имотен лист бр.100080, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење без надомест за период до 10 години на Националната установа Музеј на Македонија во Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје и Националната установа Музеј на Македонија од Скопје во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6857/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4349.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 31/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното обвинителство на Република Македонија му се дава на трајно користење без надомест недвижни ствари со вкупна површина од 9780 м² кои се наоѓаат на ул „Кеј Димитар Влахов“ бб, КП бр. 13829/7, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 55644, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 1011 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 47 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПО- 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 928 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 53 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 285 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 364 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 47 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ГЛ бр.1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 381 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ГЛ бр.1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 185 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ГЛ бр.1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м².

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ГЛ бр. 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 524 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел
од зграда X, со внатрешна површина од 128 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел
од зграда ХС, со внатрешна површина од 51 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 491 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел
од зграда X, со внатрешна површина од 150 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 544 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда X, со внатрешна површина од 127 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 527 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда X, со внатрешна површина од 132 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 579 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел од зграда X, со внатрешна површина од 176 м2.

- број 1 на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 720 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел
ол зграда X, со внатрешна површина ол 115 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 430 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел
од зграда X, со внатрешна површина од 137 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел
од зграда XC, со внатрешна површина од 50 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел
од зграда Л1, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 443 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел
од зграда X, со внатрешна површина од 123 м2.

- број na зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 9 намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 281 м2.

- број na зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел
од зграда X, со внатрешна површина од 85 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел
од зграда XC, со внатрешна површина од 50 м2.

- број na зграда 1, намена на зграда и друг објект
B4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2.

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ГЛ бр. 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 227 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7085/2
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4350.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“ПРЕВАЛЕЦ”, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Превалец”, општина Велес, бр.24-349/1 од 1.2.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено

барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник на Јавното претпријатие МАКЕДОНИЈА ПАТ Скопје, на локалитетот “Превалец” општина Велес бр. 41-9732/1-12 од 03.01.2013 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 4/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7080/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4351.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
ЈЕГУНОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Јегуновце се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 1608м2 кое претставува:

- дел од КП бр.830/2 КО Јегуновце со површина од 321м2 евидентирано во Имотен лист број 697 и
 - дел од КП бр.830/5 КО Јегуновце со површина од 1287м2 евидентирано во Имотен лист број 562,
- согласно Извод од урбанистички план за село, за дел од село Јегуновце, Блок 1, со намена за изградба на здравствени и социјални институции - детска градинка.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7129/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4352.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТПАУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отпаѓаат без надомест 300.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на Македонски железници Транспорт АД-Скопје.

Нафтените деривати од став 1 од овој член се отпаѓаат на Македонски железници Транспорт АД-Скопје за извршување на работите од нивната дејност - услуги за превоз на патници и стока со железница.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати, паѓаат на товар на Македонски железници Транспорт АД-Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7141/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4353.

Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ
СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА
„ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОП-
ЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2014/2015 ГО-
ДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА
ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2014/2015 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2014 и 113/2014), во член 1, во воведната реченица бројот „35“ се заменува со бројот „46“.

Во алинејата 1, бројот „25“ се заменува со бројот „26“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7660/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

4354.

Врз основа на член 10 став (12) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и 42/14) министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА И СОД- РЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ- ДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценцата, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценцата, како и формата и содржината на образецот на лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.

Член 2

(1) Лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради (во понатамошниот текст: лиценцата) се издава врз основа на писмено барање поднесено од страна на правно или физичко лице до Регулаторна комисија за домување.

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член се издава во А4 формат на хартија во бела боја и ги содржи следните податоци: број, датум, наслов: „Барање за издавање на лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради“, назив, седиште, адреса и ЕМБС, телефон за контакт, e-mail адреса, име и презиме и потпис на овластено лице.

(3) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) По доставување на барањето од член 2 став (1) на овој правилник, се проверува доставената документација и доколку истата е комплетна, на барателот му се издава лиценцата.

(2) Доколку се утврди дека приложената документација кон барањето за издавање на лиценцата не е комплетна, барателот се известува во рок од три дена од денот на приемот на известувањето, да ја комплетира документацијата. Доколку во овој рок барателот не ја комплетира документацијата, барањето се одбива.

Член 4

(1) Лиценцата се издава на образец во А4 формат на специјална хартија во сина боја и ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија, назив „Република Македонија“, под него назив „РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ“, а под него назив „Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради“, назив, седиште, адреса и

ЕМБС на управителот, важност на лиценцата, број на лиценцата, ден, месец и година на издавање на лиценцата, место за печат и потпис.

(2) Формата и содржината на образецот на лиценцата се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) За продолжување на лиценцата, управителот поднесува писмено барање согласно член 2 од овој правилник.

(2) По доставеното барање од став (1) на овој член, се проверува доставената документација и доколку истата е комплетна, лиценцата се продолжува.

(3) Доколку се утврди дека барањето за продолжување на лиценцата е некомплетно, барателот се известува во рок од три дена од денот на приемот на известувањето, да ја комплетира документацијата. Доколку во овој рок барателот не ја комплетира документацијата, барањето за продолжување на лиценцата се одбива.

Член 6

(1) Доколку Регулаторната комисија за домување при вршење на периодични проверки врз управителите констатира дека настанале услови за одземање на лиценцата утврдени во член 10 став (7) од Законот за домување, се донесува решение за одземање на лиценцата.

(2) Во случаите кога при вршењето на инспекцискиот надзор од страна на овластениот инспектор за домување, односно инспекторите при Државниот комунален инспекторат со записник се констатира дека се исполнети некои од условите за одземање на лиценцата утврдени во член 10 став (7) од Законот за домување, до Регулаторна комисија за домување се доставува известување и записник заради поведување на постапка за одземање на лиценцата.

(3) Доколку се оцени дека се исполнети некои од условите утврдени во член 10 став (7) од Законот за домување, лиценцата се одзема и се известува правното или физичкото лице дека лиценцата треба да ја врати на Регулаторната комисија за домување во рок од осум дена од денот на правосилноста на решението за одземањето на лиценцата.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавање и одземање на лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбена зграда, како и формата и содржината на образецот на лиценцата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/09).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-13008
15 септември 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

До: РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Број: _____

Датум: _____

Б А Р А Њ Е

за издавање на лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради

Од _____

(назив, седиште, адреса и ЕМБС)

Телефон за контакт: _____

e – mail адреса: _____

Подносител на барањето

(име и презиме и потпис на овластено лице)

Прилог 2



Република Македонија
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Врз основа на член 109 став 1 од Законот за домување, Регулаторната комисија за домување издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТИТЕ НА
УПРАВУВАЊЕ СО СТАЊБЕНИ ЗГРАДИ

НА

(назив, седиште, адреса и ЕМБС)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО _____

Број _____

(ден, месец и година на издавање)

Претседател на Регулаторна
комисија за домување

М.П.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

4355.

Врз основа на член 30, став (1) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 124/2012, 31/2013, 34/2013 и 14/2014) и член 18, став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 97/14 и 113/14), а по барање број 04-3085/1 од 11.9.2014 од Биљана Стојановска, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 17 септември 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1. Од функцијата генерален секретар на Државната изборна комисија, се разрешува Биљана Стојановска, по нејзино барање поради стекнување на право на старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-3114/1 Претседател
17 септември 2014 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Никола Рилкоски, с.р.**

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

4356.

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), на ден 18.9.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Весна Стојковска, судија на Основен суд Скопје 1 Скопје, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 18.9.2014 година.

Бр. 07-1162/2 Судски совет
19 септември 2014 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ**

4357.

Врз основа на член 24, став 1 алинеа 3, а во врска со член 158 став 6 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014), директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на 3.9.2014 година го донесе следниот

П РА В И Л Н И К
ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ НА ДИГИТАЛНА
ТЕЛЕВИЗИСКА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ
ОД ПОТРОШУВАЧИТЕ (приемник за двб-т)

Член 1

Со овој Правилник се утврдува интероперабилноста на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите, за прием на дигитални терестријални телевизиски сигнали (двб-т).

Член 2
(употребени изрази)

(1) Изразите употребени во овој Правилник, го имаат следното значење:

1. Дигитална телевизиска опрема (приемник за двб-т¹) е електронска комуникациска опрема, наменета за размена и пренос на информации, со која на корисникот му се овозможуваат дополнителни услуги (пренос на слика, звук и податоци со можност за употреба на интерактивна комуникација).

2. СДТВ² – телевизија со стандардна дефиниција.

3. ХДТВ³ – телевизија со висока дефиниција.

4. ЕПГ⁴ – електронски програмски водич

(2) Другите изрази употребени во овој правилник, имаат исто значење како што е определено со Законот за електронските комуникации.

Член 3
(видови приемници)

Приемник за дигитална ТВ (приемник за двб-т) може да биде:

- приемник кој се приклучува на ТВ апарат (СТБ - сет топ бокс) и

- ТВ апарат со вграден приемник за двб-т.

Приемниците од став еден на овој член, мора да имаат можност, при почетното вклучување на приемникот, при изборот на држава да се избере Македонија.

Откако ќе се избере државата, приемникот при изборот на јазик на говор, јазик на превод и писмо, мора да има можност да направи избор на македонски јазик на говор, македонски јазик на превод и мени на македонски јазик со кирилично писмо.

Член 4
(основни технички параметри)

Приемниците од член 3 од овој Правилник, треба да ги поседуваат следните основни технички параметри:

(1) Транспортен проток (стрим) – Приемниците од Член 3 треба да поддржуваат протоци со променлива битска брзина (VBR поддршка)

(2) Аудио декодер – Приемниците од Член 3 за звук мора да поддржуваат декодирање на MPEG-1/MPEG-2 layer I / layer II аудио компресија според стандардот ISO/IEC 11172-3. Поддршката за избор на повеќе јазици на говор во една програмска содржина е задолжителна.

(3) Приемниците од Член 3, при избор на македонски јазик на говор, треба да имаат поддршка за македонски аудио дескриптор со ознака мас.

(4) Видео декодер - Приемниците мора да поддржуваат декодирање на MPEG-4 Part 10 / H.264 AVC видео компресија според стандардот ITU-T H.264 и ISO/IEC MPEG-4 AVC (претходно ISO/IEC 14496-10 – MPEG-4 Part 10, Advanced Video Coding), со видео компонента со постојана или променлива битска брзина.

(5) Приемниците од Член 3 мора да поддржуваат прием на слика со сооднос на страни 4:3 и 16:9, со можност за рачно или автоматско менување на форматот со користење на letter box, pillar-box и pan&scan конверзија.

(6) Приемниците од Член 3, за приказ на содржината на ЕПГ потребно е да го поддржуваат кириличниот блок UTF-8 од множеството на карактери според стандардот Unicode ISO10646. За приказ на латинични карактери, потребно е да има поддршка според ISO6397 стандардот за множеството на карактери.

(7) Приемниците од Член 3 треба да поддржуваат дескриптор на македонски јазик на превод со ознака мас.

¹ DVB-T-Digital Video Broadcasting- terrestrial

² SDTV – standard definition television

³ HDTV – high definition television

⁴ EPG –electronic program guide

(8) Приемниците од Член 3 треба да поддржуваат логичко нумерирање на каналите (LCN - Logical Channel Number) со што се овозможува почетен распоред на сочуваниите канали од пребарувањето со редоследот определен од страна на Советот за радиодифузија според Правилникот за распределба на капацитетите на мултиплексите.

(9) Приемниците од Член 3 треба да имаат поддршка за датум и време користејќи ги табелите од стандардот EN 300744.

Член 5

(меѓусебна оперативност на аналогна и дигитална телевизиска опрема)

(1) Приемниците на дигиталните телевизиски сигнали треба да ги исполнуваат условите наведени во стандардот MKC EN 62216:2012 односно да примаат и демодулираат двб-т сигнал емитуван во согласност со стандардот EN 300744. Дополнително, приемникот може да прима и демодулира двб-т сигнал емитуван во согласност со стандардот EN 302755 (DVB-T2).

(2) Дигиталната телевизиска опрема мора да овозможува прием на некодирани сигнали, како и сигнали кодирани според европскиот стандард DVB CSA (common scrambling algorithm) што го препорачува призната европска организација за стандардизација.

(3) Секој аналоген телевизиски приемник со дијагонала на екранот поголема од 42 см, мора да има најмалку еден надворешен приклучок во согласност со стандард на призната европска организација за стандардизација, односно стандардот CENELEC EN 50049--1:1997 SCART, кој овозможува едноставно приклучување на надворешни уреди, вклучувајќи дополнителни декодери и приемници за дигитални телевизиски сигнали.

(4) Секој телевизиски приемник со вграден декодер на дигитални телевизиски сигнали (двб-т), со дијагонала на екранот поголема од 30 см, треба да има најмалку еден надворешен приклучок, како што ќе го стандардизира призната европска организација за стандардизација или е во согласност со спецификација што е широко прифатена од производителите на опрема од таа област. Овој вид на приклучок (заеднички двб-т интерфејс приклучок) треба да овозможи едноставно приклучување на надворешни уреди и пренесување на сите елементи на дигиталниот телевизиски сигнал.

Член 6

(Посебни услови за приемникот кој се приклучува на ТВ апарат - СТБ)

СТБ – приемник што се приклучува на ТВ апарат кој поддржува СДТВ - телевизија со стандардна дефиниција, мора да има SCART или RCA излез.

СТБ - приемник што се приклучува на ТВ апарат кој поддржува ХДТВ – телевизија со висока дефиниција, мора да има и HDMI излез.

Член 7

(Останати услови)

Приемникот треба да има можност да ја детектира ознаката за возрастна граница, во случај кога таква информација е внесена во системот. Означувањето на програмите треба да е во согласност со стандардот MKC EN 300 468 (родителска контрола).

Член 8

(Параметри за прием на двб-т сигнали)

(1) Фреквенциски опсези и ниво на прием - Приемникот треба да има можност за прием на сигнали во фреквенциски опсег VHF 174-230 MHz и UHF 470-862 MHz, со влезно ниво во опсегот од -75 dBm до -23 dBm или пошироко. Се препорачува приемникот да

овозвозможи прием на сигнали само во фреквенцискиот опсег UHF 470-790 MHz како би се избегнале евентуални пречки предизвикани од предавателите во копнена мобилна служба.

(2) Приемникот може да поддржува индикатор за квалитет на сигналот и ниво на сигнал, автоматско и рачно пребарување на програми.

(3) Терестријален демодулатор

DVB-T COFDM,	
Video compression	MPEG-4
SFN support	YES
Transmission mode	8k
Channel bandwidth	VHF - 7 MHz; UHF - 8 MHz
Modulation	QPSK, 64-QAM
Guard interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Inner code-rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Scanning Step	166.66 KHz

Член 9

(Преодни и завршни одредби)

(1) Одредбите од овој правилник што се однесуваат на задолжителното воведување на избор на држава, јазик на говор, јазик на превод и писмо, и логичко нумерирање на каналите (LCN - Logical Channel Number), ќе се применуваат од 01.01.2015 година.

(2) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во Службен весник на Република Македонија.

(3) Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите (применик за двб-т) (Службен весник на Република Македонија број 185/2013).

(4) По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде објавен на веб-страницата на Агенцијата.

Бр. 0201-1331/3
3 септември 2014 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации
Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4358.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 19.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен систем, Вевчани, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ВЕВЧА-

НИ 2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, со седиште на ул Населено место без уличен систем, Вевчани;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-153;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ВЕВЧАНИ 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 67.590 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ВЕВЧАНИ 2“, УП1 бр. 08-80/13 од 29.07.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ВЕВЧАНИ 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 16 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-148/14
19 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4359.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 22.09.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 38,694
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 40,121

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 39,357
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,916
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 31,628

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 77,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 78,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 65,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 54,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 38,843

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	76,50	76,00	75,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	78,00	77,50	77,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	65,00	64,50	64,00
Е Л - 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	54,00	53,50	53,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,734
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 23.09.2014 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2075/1
22 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4360.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за септември 2014 година, на седницата одржана на 22 септември 2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ОД 2014 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец септември од 2014 година, се утврдува да изнесува 25,7341 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 25,4383 ден/нм³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,4642 ден/нм³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец септември 2014 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 27,1983 ден/нм³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец септември од 2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,8365 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец септември од 2014 година изнесува 32,094 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 46,6694 денари за еден САД долар, за месец август од 2014 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

УП1 Бр. 08-165/14
22 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4361.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 19.9.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с. Вевчани Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен систем, Вевчани, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ВЕВЧАНИ 2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с. Вевчани Вевчани, со седиште на ул. Населено место без уличен систем, Вевчани;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-153;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ВЕВЧАНИ 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 67.590 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 19.09.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-147/14
19 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4362.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151 став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, на ден 10.9.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-251/12 од 25.03.2012 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр.46/13, во заградата по зборовите: „од 28.11.2011 година“ се додаваат зборовите: „анекс на договорот со бр. 12 - 516/2 од 20.01.2014 година и анекс на договорот со бр.12-516 од 22.06.2014 година.“

2. Во точката 2 алинеи 5 и 7 во заградата заградата по зборовите: „од 28.11.2011 година“ се додаваат зборовите: „анекс на договорот со бр. 12 - 516/2 од 20.01.2014 година и анекс на договорот со бр.12-516 од 22.06.2014 година.“

3. Во точката 2 алинеја 8 датумот „28.01.2013 година“ се менува и гласи: „16.06.2015 година“.

4. Во точката 3 во заградата по зборовите: „од 28.11.2011 година“ се додаваат зборовите: „анекс на договорот со бр. 12 - 516/2 од 20.01.2014 година и анекс на договорот со бр.12-516 од 22.06.2014 година.“

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-251/12
10 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.


Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014140